



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	25.07. 2014 година ден месец година Свети Николе Број 9	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе бр. 0701 – 464, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

Бр. 0801-473
25.07. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), како и член 5 и 6 од Статутот на Општина Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07. 2014 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на предлог за грб и знаме на Општина Свети Николе

Член 1

Советот на Општина Свети Николе го усвојува утврдениот предлог од Комисијата за грб и знаме на Општина Свети Николе под шифра „СВЕТИНИКОЛСКИ КРСТОВИДЕН СИМБОЛ,,

Член 2

/

Основен (мал грб) на Општина Свети Николе

Грбот на Општина Свети Николе е преставен на стандардизиран штит од месно хералдичкиот систем на Република Македонија, поделен бенд синистер во златно жолта и зелена боја. На средината на грбот е поставен светиниколскиот крстовиден симбол наизменично обоен во зелено-златно жолта боја во однос на подлогата.

Светиниколскиот крстовиден симбол е новокреиран хералдички симбол од авторот на грбот, хералдичарот Стојанче Величковски и се состои од два вкрстени жезла, бастуми односно крљуци кои го симболизираат Свети Никола по кого е именуван градот и општината.

Жезлата вкрстени под прав формираат крстовиден симбол, а четирите пара вкрстени „ракохвати“ визуелно асоцираат на рогови од овен како визуелна врска со автохтоната овчеполска овца и како и топонимот Овче Поле по кој овој крај е попознат во историјата.

Новокреираниот симбол дополнително ја изразува својата моќност по тоа што на сите четири страни наликува на таканареченото орудие „Овен“ кое според воените историчари за заземање на тврдини го користел и Александар Македонски, во своите освојувачки походи а преставата за овенот била општоприфатена како симбол за моќ и надмоќ. Во денешно време токму овој симбол е персонификација на желбата за економски подем, напредок и просперитет на граѓаните на Општина Свети Николе во сите свери на општествениот живот.

При изработката на грбот користени се златно-жолтата боја како симбол на дарежливоста (алудирајќи на дарежливоста на Свети Никола и зелена која е симбол на надежта и радоста, односно во дадената комбинација, изразена како очекување за дарежливост и богато плодородие на овчеполјата. Црната е користена само како помошна боја за обраб (оутлине).

Советот освен грбот за основна употреба (малиот грб) ја усвои и препораката на авторот, за усвојување на среден и голем (свечен грб) според македонскиот меснохералдички систем .

/

Среден грб на Општина Свети Николе

Средниот грб на Општина Свети Николе преставува малиот грб над кој е аплицирана мурална градска круна како обележје за градовите-општините од месно-хералдичкиот систем на Македонија.

/

Голем (свечен грб) на Општина Свети Николе

Големиот (свечен) грб освен Муралната круна која е поставена над грбот, има хералдички венец составен од по четири спротивно поставени житни класови кои ја следат формата на стандардизираниот штит на македонскиот месно хералдичкиот систем , класјата се декорирани со зелено-жолта-зелена лента на која се поставени три безанти (златници) кои го симболизираат белобрадиот светец Свети Никола.

Освен симболиката за родното Овче Поле, житните класја имаат и дополнителна симболика која е директно поврзана со чудата на свети Теодор - Тирон, кој ја прозрел намерата на царот Јулијан Отстапник да ги оскверни христијаните наредувајќи на управникот на Цариград целата храна на пазарите да биде заменета со храна попрскана со крв, тогаш токму Св. Теодор Тирон се јавува на јаве на архиерејот Евдосиј и му препорачува сите христијани наместо храната од пазарите една седмица да јадат варена пченица. Во чест на Свети Теодор Тирон во првата сабота од велигденскиот пост се прославува (Тодорица) која е празник на градот и Општина Свети Николе.

Член 3

Знамето на Свети Николе е со пропорции 3:2 и се состои од златно-жолта и зелена половина кои што меѓусебно се раздвоени со замислена дијагонала која започнува од 1/5 во долниот дел од знамето и завршува во 4/5 во горниот дел од знамето.

/

Знаме на Општина Свети Николе

Точно на средината на замислената дијагонала е поставен Светиниколскиот крстовиден симбол со пропорционална големина од 3/5 во одос на вертикалната (пократката страна) на знамето.

Член 4

Општина Свети Николе во Авторскиот договор за пренесување на авторските права ќе го задолжи авторот Стојанче Величковски да изработи и достави Графички стандард за начинот на употреба на општинските симболи (грбот и знамето).

Член 5

Усвоениот предлог на грб и знаме ќе можат да се употребуваат по уписот во регистарот на грбовите и знамињата на општините во Република Македонија што се води во Министерството за локална самоуправа и донесување на Решението на употреба на симболите на Општина Свети Николе.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0701-464
25.07.2014година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука од 11.07. 2014 за измена на статутот на регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион

Се објавува Одлука за давање согласност на Одлука од 11.07. 2014 за измена на статутот на регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион бр. 0701 – 465, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

**Бр. 0801-473/2
25.07. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа, како и член 23 б став 1 од Законот за управување со отпад(Сл.Весник на Р.М бр.68/04, 197/07, 102/08, 143/08,124/10. 51/11, 123/12 и 163/13), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07. 2014 година донесе

О Д Л У К А

За давање согласност на одлуката за измена на Статутот на Регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на одлуката од 11.07.2014 год за измена на Статутот на Регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион ,донесен во Веница на 26.03.2012год од страна на членовите на Регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион.

Член 2

Во Статутот,зборовите “Регионален одбор” се заменуваат со зборовите “Меѓуопштински одбор”

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0701-465

25.07.2014 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Претседател,

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Центарот за социјална работа - Свети Николе

Се објавува Решение за именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Центарот за социјална работа - Свети Николе бр. 0701 – 466, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

**Бр. 0801-473/3
25.07. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев**

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита (“Службен весник на РМ” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07. 2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Центарот за социјална работа- Свети Николе

1. Сања Јанева се именува за претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Центарот за социјална работа - Свети Николе.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0701 - 466
25.07. 2013 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на Јавната Општинска Установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2013/2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на Јавната Општинска Установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2013/2014 година бр. 0701 – 467, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

**Бр. 0801-473/4
25.07. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25. 07. 2014 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Извештај за работа на Јавната Општинска Установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2013/2014 година

1. Се усвојува Извештај за работа на Јавната Општинска Установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева,, Свети Николе за учебната 2013/2014 година на седницата на Совет на Општина Свети Николе одржана на ден 25.07.2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0701 - 467
25.07. 2013 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе за 2013 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе за 2013 година бр. 0701 – 468, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

**Бр. 0801-473/5
25.07. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

За усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе за 2013 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе за 2013 година и Измената и дополнувањето на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе – број 0701-804 од 30.10.2013 година, поднесен од стручните служби на општина Свети Николе.

Член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0701- 468
25.07.2014 година
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлука за уредување на простор за поставување на времени објекти

Се објавува Одлука за уредување на простор за поставување на времени објекти бр. 0701 – 469, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

Бр. 0801-473/6
25.07. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) како и член 79 став 1 од Законот за градење (Сл.Весник на РМ бр.130/2009; 124/2010; 18/2011; 36/2011; 54/2011; 13/2012; 144/2012; 25/2013; 79/2013; 137/2013; 163/2013; 27/2014; 28/2014 и 42/2014), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година донесе:

О Д Л У К А

За уредување на простор за поставување на времени објекти

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за уредување на градежно неизградено земјиште на дел од КП бр.3911/5 КО Свети Николе – вон град со површина од 50.000 м² сопственост на Република Македонија Имотен Лист бр.3798 КО Свети Николе – вон град заради вршење на сообраќајни дејности – привремен паркинг за тешки товарни возила.

Член 2

Просторот што ја зафаќа површината на земјиштето опишано во член 1 од оваа Одлука да се предвиди во годишната Програма за поставување на времени објекти.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен Гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0701-469
25.07.2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе бр. 0701 – 470, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

Бр. 0801-473/7
25.07. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина 2014 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина
За2014 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Потставка и опис на потставката					
К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ					
421110 Електрична енергија	24,000	0	0	0	0
425990 Други договорни услуги	-24,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина
и станува составен дел на Буџетот на општината за 2014 година.

БР. 0701- 470

Претседател на Советот на Општина

с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за уредување на протор на дел од КП бр. 647 КО Амзабегово

Се објавува Одлука за уредување на протор на дел од КП бр. 647 КО Амзабегово бр. 0701 – 471, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

**Бр. 0801-473/8
25.07. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) како и член 79 став 1 од Законот за градење (Сл.Весник на РМ бр.130/2009; 124/2010; 18/2011; 36/2011; 54/2011; 13/2012; 144/2012; 25/2013; 79/2013; 137/2013; 163/2013; 27/2014; 28/2014 и 42/2014), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година донесе:

ОДЛУКА

За уредување на простор на дел од КП бр.647 КО Амзабегово

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за уредување на градежно неизградено земјиште на дел од КП бр.647 КО Амзабегово со површина од 60.000 м² сопственост на Република Македонија со намена Г2- производство сервис и дистрибуција.

Член 2

Просторот што ја зафаќа површината на земјиштето опишано во член 1 од оваа Одлука да се предвиди во годишната Програма за поставување на времени објекти.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен Гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0701-471
25.07.2014година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за враќање на подвижна ствар

Се објавува Одлука за враќање на подвижна ствар бр. 0701 – 472, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 25.07.2014 година.

Бр. 0801-473/9
25.07. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, како и член 64 точка 3 од Законот за локална самоуправа, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 25.07. 2014 година донесе

О Д Л У К А

За враќање на подвижна ствар

Член 1

На лицето Благој Гиразов од Свети Николе му се враќа во владение подвижна ствар-зиден часовник одземен со конфискација од неговата фамилија во 1948 година.

Член 2

Примопредавањето на подвижната ствар од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши комисиски за што ќе се состави посебен записник.

Член 3

Одлуката стапува на сила наредниот ден по објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0701-472
25.07.2014година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николестр.
2. Одлука за давање согласност на Одлука од 11.07. 2014 за измена на статутот на регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регионстр.
3. Решение за именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Центарот за социјална работа - Свети Николе.стр.
4. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на Јавната Општинска Установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе за учебната 2013/2014 година. стр.
5. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе за 2013 година.стр.
6. Одлука за уредување на простор за поставување на времени објектистр.
7. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе.стр.
8. Одлука за уредување на прсотор на дел од КП бр. 647 КО Амзабеговостр.
9. Одлука за враќање на подвижна ствар.стр.

Бр.0701-474
25.07.2014 година
Свети Николе